

ПРОМОЦИЈА НА "МОНОГРАФИЈАТА СТАМЕВСКИ"

Глас на јавноста
Тисма

На 24 септември, во просториите на Македонска православна црква "Св. Богородица" во Детроид, САД, се одржа промоција на монографијата "Светозар-Светле Стамевски". Автор на ова двојазично дело е познатиот истражувач на Македонците во дијаспората, новинарот и публицистот Славе Николовски-Катин, а делото го издаде книгоиздателството Македонска искра" од Скопје.

Оваа значајна и по многу нешта единствена монографија од овој вид, претставува исцрпен осврт за потеклото, животниот пат и постигнувањата на Светозар-Светле Стамевски, истакнат македонски иселеник, сопартиец и личен пријател на претседателот на САД, Џорџ Буш Јуниор, и на неговото семејство. Во исто време, книгата е огледало за семејството Стамевски, како и за личноста на македонскиот бизнисмен, активист во политичкиот живот на Мичиген, актуелен претседател на Македонската православна црква "Св. Богородица" во Детроит, и човекот кој има голем удел за тоа Република Македонија да биде призната под уставното име од страна на САД. Книгата претставува луксузно издание и е печатена на повеќе од 220 страници (А4 формат), со бројни фотографии, од кои најголем дел се во боја, почнувајќи од стари снимки во Македонија, па сè до последните фотографии на Светле Стамевски и неговата сопруга Светлана во друштво со актуелниот американски претседател Џорџ Буш и со други видни личности од општествениот живот на Соединетите Американски Држави и македонската комуна. Објавена е двојазично, на македонски и на англиски јазик, во превод на Весна Стевковска.

Монографијата на Светозар-Светле Стамевски од Славе Катин, во исто време е и

значајно дело за вистинска презентација и афирмација на минатото и на сегашноста на Македонија и на македонскиот народ, со посебна нагласка на Македонците во САД. Славе Катин, на нему својствен темелен и исцрпен стил, успешно го завршил и ова дело кое значи прилог и има голем придонес во иселеничката книжнина. Книгата

е поделена на девет делови. Презентиран е краток осврт на историјата на Македонија, на Полошкиот крај и на родното село Одри, Тетовско, на семејството Стамевски, потоа родословот на ова семејство, нивниот историјат во Македонија и во САД, пријателството на Светле со угледни американски личности од јавната администрација, неговите активности во Македонската заедница, особено во Македонската православна црква "Св. Богородица" во Детроит и други значајни нас-

тани, кои оваа книга ја прават интересна за читање.

Со оваа "Монографија" Славе Николовски-Катин уште еднаш успеал да отргне од заборавот и да овековечи дел од животот на македонските иселеници, овој пат преку личноста и делото на познатиот и признат бизнисмен Светозар-Светле Стамевски.

**Бошко Рајчовски-
Пелистерски,
Детроит, САД**



Приземјувањето е една од најдобрите работи кои во старт ѝ се случуваат на Македонија по летечките "лаки пингвини", кои цело време "зјапаа" во борците на ДУИ. И доколку поради узурпацијата на нивната позиција од страна на ДУИ, ДПА имала некаква причина за бојкот на Собранието, но без такви закани како ДУИ, овие вториве недостоинствено и без причина се бунат што не се дел од новата Влада и од нејзината програма, заборавајќи на префиксот "Демократска" во името на нивната партија.

Толку колку што продажбата на дел од електростопанство му помогна на СДСМ да ја зачува власта, толку и демонстрациите, закани и евентуално злосторствата ќе ѝ помогнат на ДУИ и на нивната коалиција со СДСМ да се врати на власт. Како и да е, од целата таа слика во ме-

диумите за демонстрацијата на закани и на сила од страна на ДУИ, мене сепак голем впечаток ми остави веста дека партиското обезбедување на ДУИ не дозволило пресметка со полициското обезбедување.

Добро е и тоа што ДУИ има намера да ја почитува довербата на своите гласачи и да учествува во работата на некои собраниски седници. И ова приземјување не е лошо за почеток, под услов Груевски да не отстапува од новиот курс и да не се обзира на влечењето за ракав на оние татори кои се замислуваат како партија над партиите. Јас многу порано сум кажал дека универзитетски професор не значи и добар политичар и задоволен сум од делото на, како што го нарекуваат, младото (докажано и искусно) момче, кое успеа да изгради финансиски систем во Маке-

донија од урнатините на минатиот систем, а доколку така работела и останатите министерства и институции Македонија немаше сè уште да се идентификува како рецидив на СФРЈ, туку како нешто ново што од тоа произлезло. Се надевам дека и Груевски е задоволен од сопственото дело и од искажаните способности и ќе продолжи со успешната работа.

Но, што се однесува до СДСМ, можам да им порачам дека на нив не сметам, што ѝ да реформираат, бидејќи не можам да преминам преку нивните перформанси кои имаа катастрофално лоши последици за Македонија. Но, тоа не значи дека ВМРО-ДПМНЕ ќе има монополска

улога како фаворит за македонските интереси, бидејќи освен СДСМ, тука има голем број можни алтернативи. Многу сум задоволен што ВМРО-ДПМНЕ се однесува некарактеристично балкански, туку како на Запад, постапува позитивно и според правните и политичките норми.

На пример, градоначалникот Трифун Костовски, кој освен со функцијата претседател на Форумот за наука, спорт, култура и што ли уште не, не знам на каква државничка функција е сликан пред знамињата на РМ и на ЕУ. Имено, под раководство на Костовски ракетотот полека но сигурно пропаѓа на сите нивоа. Во тој контекст ништо ново не е ниту излагањето на

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАКИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ



Саркањак. Тоа е кажано типично балкански, инфериорно. Имено, тој сугерира да се занимаваме со Грците и нив да ги менуваме како што тоа го правиме петнаесеттина години со Албанците во Македонија. Морам да кажам дека апсолутно не мислам така. Имам искуство со еден Грк во Германија, кај кого работевме неколку дена, кој своеволно и подбивно нè именуваше како Григориј и Василиј и покрај нашите имиња. Јас за тоа не губев време, туку си го чекав

времето кога ќе добијам шанса да се именувам со моето вистинско име. Но, ете цела нација е против таа кратенка, која изврши маркетиншки пробив и која означува идентитет на македонското битие и творештво на македонскиот дух. Од целата таа бројност на македонски медиуми јас немам шанса да го изнесам единственото поинакво размислување за проблемот со името, односно да го бранам моето духовно чедо кое за среќа се роди живо и здраво и како такво пос-

Глас на јавноста ПИСМА

тои, но под македонската толпа (простете тоа не можам да го наречам јавност), е идентификувано и отфрлено како копице, односно како творба на глорифицираната Грција. И сега, во такви услови и со таков третман, како би можел да творим македонскиот дух и да жи-

вее македонското битие? Ете, затоа е таа апатија и летаргија. Јас тоа ви го велам а вие можете да одлучите дали ќе причекате тоа да ви го повтори папагалот, маскотата на македонскиот претседател.

Богдан Иванов

ГЕОРГИ ТОМОВ НИКАКО НЕ МИРУВА

Само да се потсетиме. Бил и ќе биде активен до крајот на животот, а сè за македонската заедница во Соединетите Американски Држави, како и за нашата независна и самостојна Република Македонија.

Господинот Георги Томов, кој повеќе од триесет години живее и твори на полето на фолклорот во Њујорк и во Њу Џерси, Соединетите Американски Држави, негувајќи го фолклорното богатство од сите делови на Македонија, познат и е не само на македонската јавност на овие простори, туку и во родната Македонија. За неговата активност повеќе пати добивал пофалници и разни други признанија. Тоа се должи на неговата плодна активност на сите полиња од општествениот живот, а особено е вљубеник во македонскиот фолклор.

Пред многу години имал визија, која успеал да ја оствари, да успее македонскиот фолклор да го вгнезди во срцата на американските луѓе, така што сега тие играат и пеат речиси поквалитетно и од македонските аматерски ансамбли.

Пред повеќе години формирал и регистрирал сопствен фолклорен ансамбл, чии членови се исклучително американски девојки и момчиња, со кој и го презентира македонскиот фолклор на тамошната публика. Американците се восхитувале на виртуозноста на изведбите, на народните носии и на македонската со векови незгасната традиција и обичаи.

Покрај тоа што е кореограф на неговиот ансамбл, тој е кореограф и на Македонското фолклорно друштво од Њу Џерси "Гоце Делчев", со кое редов-

но настапува на сите македонски прослави и пикници, а се јавува и во улога на водител, со еден збор Георги Томов е активен во сите пори на општествениот живот меѓу нашите сограѓани и Американците.

Неговиот американски ансамбл настапувал со македонски ора и песни од сите делови на Македонија во 1997 година во салата на "DAK HAMARSAL", која е лоцирана во комплексот згради на Обединетите нации во Њујорк, а под покровителство на културно емигрантската организација во состав на ООН. За овој спектакуларен настап со неговите играорци, а за навистина невиденото и автентично презентирање на македонскиот фолклор, дојдето и амбасадорот на македонскиот народ на овие простори доби специјална награда МЕДАЛ – СВЕЗДА ЗА ХАРМОНИЈА НА НАРОДИТЕ, лично од претседателот на Интернационалната културна мисија и Интернационалната емигрантска фондација, господинот Едвард Џуarez Паглиоко. Навистина тоа е признание кое дојде во вистински раце, за човекот кој целиот свој живот му го посвети на македонскиот фолклор. Господинот Георги Томов е жив пример каков треба да биде човекот за својот народ и за другите народи, а неговите дела не останаа незабележани ниту од американските асоци-

јации. Тие го поттикнуваат да продолжи со неговата хумана мисија, иако во друга земја го презентира македонското културно богатство и наследство. Заслужува и многу други признанија, зошто тој не знае да застане и да мирува, туку постојано настојува да помага, да иницира, да создава и да гради.

"Не мирувам - вели Томов - а најсреќен сум сега кога сум активен во Македонската православна црква 'Св. Климент Охридски' на 20-05 124 th Street, во 'Kolege Point' во срцето на Њујорк, NY 11356, каде што го претставувам Одборот за изградба на иконостасот, со барање до сонародниците".

Македонската православна црква "Св. Климент Охридски", која е во изградба блиску до аеродромот "Lagvardija", со својата положба се наоѓа во срцето на светската метропола Њујорк и е единствена Македонска православна црква која во комплексот со сите други етнички цркви ќе претставува бисер во овој светски град, а Охридската школа на дрворез со познати фрески и икони во најулавата светлина ќе го претставуваат македонското поднебје и нација.

Господинот Георги Томов, кој во 2005 година стана носител на најголемиот американски цивилен медал "Ellis island medal of honor", со своите соработници во одборот иницира и апе-

лира - градителите на иконостасот, Павле и Јофка Палич, Богољуб и Славчо Николиќ, Петар Симоновиќ, Васко Попески, да се вклучат во доградбата со донација на верниците, за со својата оригиналност овој иконостас да биде верен на древните македонски иконостаси, кои се единствени во светот.

Вашите донации испраќајте ги на следнава адреса:

Makedonska pravoslavna crkva, "Sv. Kliment Ohridski"
20 – 05 124 th Street,
Kolege Point
New York, NY 11356
United States of America

Зарем и ова не е активност на господинот Георги Томов, а особено сега кога во светската метропола Њујорк ќе блесне грандиозен црковен храм за сите верници на овие простори, а за век и векова, пред нашиот севишен БОГ.

Ламбе Мартиноски, САД

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

